



LEON 5D FR 1.5 TSI 150 KS DSG

Ниво на опременост FR
Зафатнина на моторот 1498 ccm
Моќност 110 kW (150 KS)
Менувач 7 степен автоматски
Седишта 5

Должина X ширина x висина 4386 x 1800 x 1442 mm
Волумен на багажник 380 l
Резервоар за гориво 50 l
Потрошувачка на гориво 5.0 /100 Km
Емисија на CO2: 115 g/km

СЕРИСКА ОПРЕМА

- » Систем за контрола на пролизгување ASR
- » Систем против блокирање на сопирачка ABS
- » Мало резервно тркало со алат и дигалка
- » Електрична паркирна кочица
- » Алуминиумски лајсни на праговите на предните врати
- » Деллива задна клупа со наслон за рака
- » Алуминиумски фелни 17" пневматичи 225/45 R17 91W
- » Електрика на предни и задни стакла
- » 6 воздушни перничина (2 предни + 2 странични + 2 воздушни завеси)
- » Асистент за задржување на лента на возење - Lane assist
- » Индикатор за притисок во пневматичи
- » Комфорни предни седишта во текстил
- » Light assist - Асистент за светла
- » Темпомат
- » 12 v приклучок напред
- » Детекција на замор
- » Дигитална инструмент табла
- » Автоматски клима уред "Climatronic"
- » Блокада на диференцијал XDS

- » Електрично прилагодување на надворешни ретровизори со грејачи и преклопување
- » Мултифункционален спортски кожен управувач
- » Систем за детски седишта на задна клупа и на предно совозачко седиште
- » Keyless entry+go = отклучување/заклучување и стартување на моторот без клуч
- » Деактивација на совозачко воздушно перниче
- » Наслон за рака напред
- » Внатрешен хром пакет
- » Електрично прилагодување на надворешни ретровизори со грејачи и преклопување
- » Прилагодување на предни седишта по висина, лумбарна поддршка на предни седишта
- » LED задни светла
- » Борд компјутер
- » Media System Plus 8,25" екран во боја чувствителен на допир, 6 звучници, USB, Bluetooth
- » Паркинг сензори, позади
- » Камера со поглед назад
- » Воздушно перниче за колена на возачот+Деактивација на совозачко воздушно перниче

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА


- PK5 Park assist:Помош за паралелно паркирање со предни и задни паркинг сензори
- PMK SEAT Full Link (Mirror Link + Apple Car + Android Auto)
- PSS Комфорен пакет Сензор за светлост Сензор за дожд внатрешен ретровизор со затемнување Автоматски Coming & Leaving Home
- PUK Алу фелни 18" Performance
- PW1 Зимски пакет (Греење на предни седишта)
- PXX Full LED технологија (LED предни фарови, LED дневни светла, LED задни стоп светла, LED светло за регистарска таблица назад)
- PZ4 Карти на Европа со апдејт на мапи
- ZN2 Навигациски систем: 10" екран во боја чувствителен на допир, 8 звучници, USB, Bluetooth, говорно давање наредби

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена

29.300 €

* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкулирани давачки

1.810.740 денари



СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Порше Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје

Тел. 02 26 26 266
Тел. 02 26 03 770
Тел. 02 26 03 771

office@porsche.com.mk
www.seat.mk
www.fb.com/PorscheMacedonia